



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И
РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ
ЗА 2022 ГОДИНА НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ
(787-20)

01 2022 03 01/3

Скопје, декември 2023 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787-20)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи на Министерство за одбрана на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787-20) за 2022 година, заедно со ревизија на усогласеност.

Со извршената ревизија за 2022 година изразивме мислење без резерва за вистинитото и објективното прикажување на финансиските извештаи и мислење со резерва за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики.

Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на Министерството за 2017 година. Изразено е мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.

Извршена е ревизија на спроведувањето на препораките презентирани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2017 година, број 10-229/12 од 06.05.2019 година, со преглед за статусот на спроведувањето на препораките.

Со извршената ревизија на Министерството ги констатиравме следниве состојби:

- уплатата на дневниот пазар во готово остварен во продажните места на Министерството се врши со задоцнување и
- недоволно јасно утврдени критериуми за бесплатно користење на услугите во Домовите на Армијата.

Со цел надминување на утврдените состојби, ревизијата даде препораки за преземање соодветни мерки и активности.

Од страна на одговорното лице на Министерството за одбрана не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 11-201/11 од 06.10.2023 година.

СОДРЖИНА

	Опис	Страна
1.	Вовед	1
2.	Мислење на ревизијата	2
3.	Основ за изразување на мислење	2
3.1.	Основ за квалификувано мислење за усогласеност со закони и прописи	3
4.	Законска основа за ревизијата и временски период	4
5.	Опфат и ограничувања	5
6.	Одговорност за финансиски извештаи	5
7.	Одговорност на ревизорите	5
8.	Недостатоци во внатрешната контрола	7
9.	Одговор на ревидираниот субјект	8
10.	Финансиски извештаи за 2022	
	Биланс на приходи и расходи	9
	Биланс на состојба	10
	Преглед на промени на извори на капиталните средства	11
11.	Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи	
	Вовед	12
	Сметководствени политики	13
	Образложенија кон финансиските извештаи	14

Список на кратенки

Армија	Армија на Република Северна Македонија
Министерство	Министерство за одбрана
НАТО	Северно-атлантска договорна организација



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Број:11-201/18
Дата: 11.12.2023

1. Вовед

Министерството за одбрана на Република Северна Македонија е орган на државната управа, кое заедно со другите министерства се задолжени за вршење на функциите на државната управа, утврдени со Законот за организација и работа на органите на државната управа¹ и ги врши работите кои се однесуваат на: остварувањето на системот на одбраната на независноста и територијалниот интегритет на Република Северна Македонија, планирањето, организацијата, опремувањето, развојот и подготвувањето на Армијата и спроведувањето на утврдените планови, организирањето и подготвувањето за одбрана, организирањето и спроведување на обуката за одбрана, надзорот од негова надлежност и врши други работи утврдени со закон.

Министерството за одбрана е надлежно и одговорно за ефективно функционирање на националниот систем за одбрана, подготовките за одбрана, сеопфатна поддршка на Армијата на Република Северна Македонија, стратемско одбранбено планирање, ефикасно управување со одбранбените ресурси, развој на воените способности за спроведување на одбранбените мисии, меѓународна одбранбена соработка, интеграција во НАТО, учество во Европската безбедносна и одбранбена политика и континуиран придонес во меѓународни операции.

Дополнителни активности кои се реализираат преку сметката на самофинансирачки активности на Министерството за одбрана се угостителски, хотелски, рекреативни услуги за внатрешни и надворешни лица, издавање под закуп на објекти и други активности.

¹ „Службен весник на Република Македонија“ број 58/00, 44/02, 82/08, 167/2010, 51/2011 и “ Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19 и 110/19

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

1

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787-20)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

2. Мислење на ревизијата

Извршивме ревизија на :

- финансиските извештаи од страна 9 до 11 на Министерство за одбрана, на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787-20) за 2022 година, кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември, Биланс на приходите и расходите и Преглед на промени на извори на капиталните средства за годината која завршува со тој датум, применетите сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи и
- усогласеноста на активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Министерството за одбрана за 2022 година на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787-20) со релевантната регулатива, упатства и воспоставени политики.

Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Министерството за одбрана на ден 31 декември 2022 година, на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787-20), како и резултатите од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката 3.1. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Министерството за одбрана за 2022 година, на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787-20) во сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

3. Основ за изразување на мислење

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI) и Кодексот на етика на Државниот завод за ревизија. Одговорностите согласно ISSAI стандардите се опишани во делот на Одговорност на ревизорите за ревизијата на финансиски извештаи заедно со ревизија на усогласеност. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме обезбедено се доволни и соодветни за да обезбедат основ за нашето ревизорско мислење.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 2

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787-20)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

3.1. Основ за квалификувано мислење за усогласеност со закони и прописи

3.1.1. Со член 20 од Законот за платниот промет² е пропишано дека учесникот во платниот промет е должен сите парични средства од дневниот пазар примени во готово по било која основа, да ги уплати најдоцна наредниот работен ден на својата трансакциска сметка. Состојбата која е констатирана од Државниот завод за ревизија со извршените ревизии во минати години и се однесува на нередовна уплата на дневниот пазар, се уште не е надмината. Паричните средства што се прибираат како дневен пазар во готово од продажба на производи и услуги од продажните места, рекреативните објекти, кантините и другите објекти се собираат во благајните одреден временски период и до месец дена и потоа се врши нивна збирна уплата во корист на сметката на Министерството. Одложување на парични средства во благајната создава ризик од ненаменско користење на истите.

Истакнуваме дека со во член 183 точка 3 од Законот за платежни услуги и платни системи³, со важност од 01.01.2023 година, е уредено дека правното лице сите парични средства од дневниот пазар, над утврдениот благајнички максимум примени во готовина по било која основа е должен да ги уплати најдоцна до следниот работен ден на својата платежна сметка.

Препорака:

Одговорните лица во Министерството да преземат активности за редовна и навремена уплата на дневниот пазар.

3.1.2. Од страна на сектор за услуги, туризам, возен парк, одржување и обезбедување се води Преглед на активности во просториите на Дом на Армијата Скопје кој содржи податоци за организирани активности за кои се склучени договори, активности од Министерството и Генералштаб на Армијата и други организирани активности, одобрени без надоместок. Условите, висината на надоместокот и начинот на користење на услугите што се даваат во Домовите на Армијата и другите објекти се уредени со Решение⁴ од 2008 година.

Со увид во одредбите од Решението утврдивме состојби констатирани и со претходни ревизии и тоа:

- решението не содржи одредби во кои случаи и кои корисници можат да остварат право на користење на просторот без надомест, кое право во 2022 година го оствариле 22 корисници и реализирани се 24 активности без

² („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2007, 22/2008, 159/2008, 133/2009, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15, 193/17 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 31/20 и 39/22)

³ („Службен весник на Република Македонија“ број 90/22)

⁴ број 02-937/4 од 18.09.2008 година

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор **3**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787-20)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

надоместок и

- не е извршено ажурирање на наведеното Решение во однос на организационите единици согласно измените на правилниците за организација и систематизација во Министерството во периодот до 2022 година.

Вака пропишаниот начин на одлучување и користење на Домовите на Армијата или другите објекти создава услови за субјективно одлучување при нивното користење.

Истакнуваме дека на ден 28.03.2023 година одговорното лице на Министерството има донесено нов правилник⁵ за утврдување на цените на услугите и начинот на нивно користење, со кој е утврден и начинот на давање на капацитетите на користење без надоместок, поради што ревизијата не дава препорака.

4. Законска основа за ревизијата и временски период

Ревизијата на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2023 година, согласно член 23 од Законот за државната ревизија.

Ревизијата е спроведена во периодот од 01.03.2023 до 31.07.2023 година, кај Министерството за одбрана од ревизорски тим на Државниот завод за ревизија.

Од страна на Државен завод за ревизија извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи и за усогласеност на Министерството за одбрана, сметка на буџет од самофинансирачки активности (787-20) за 2017 година, при што е изразено мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.

Извршена е ревизија на спроведување на препораките презентирани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2017 година, број 10-229/12 од 06.05.2019 година и издаден е преглед за статусот на спроведувањето на препораките. Од содржината на презентираниите податоци во прегледот, ревизијата констатира дека од дадените четири препораки, една препорака не е спроведена и три препораки се во тек на спроведување.

⁵ „Правилник за утврдување на цените на услугите што ги даваат капацитетите на Министерството за одбрана – Армија на Република Северна Македонија и начинот на нивно користење, број 01-1356/1

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор **4**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

5. Опфат и ограничувања

Нема ограничувања во поглед на делокругот на ревизијата.

6. Одговорност за финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одговорност на раководството на Министерството за одбрана, застапувано од:

- м-р Радмила Шекеринска – Јанковска, министерка од 31.05.2017 до 16.01.2022 година и
- Славјанка Петровска, министерка од 17.01.2022 година.

Оваа одговорност вклучува изготвување, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

7. Одговорност на ревизорите

Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

Разумно уверување е високо ниво на увереност, но тоа не е гаранција дека при извршената ревизија согласно со ISSAI стандардите секогаш ќе бидат откриени сите материјално погрешни прикажувања кога таквите постојат, како и сите грешки и неусогласености со закони и прописи. Погрешните прикажувања може да се резултат на измама или грешка и се сметаат за материјално значајни, ако

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 5

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787-20)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

поединечно или во вкупен износ, можат да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Северна Македонија.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи на Министерството за одбрана, врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски доказ за тоа дали приходите и расходите се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и проценка на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При проценка на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективност на внатрешните контроли. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на одговорното лице на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Комуницираме со оние кои се одговорни за управувањето во врска со планираниот опфат и временски распоред на ревизијата и значајните наоди во ревизијата, вклучувајќи ги и сите значајни недостатоци во внатрешната контрола што сме ги утврдиле во текот на ревизијата.

Исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се одговорни за управувањето дека сме ги почитувале релевантните етички барања во однос на независноста и дека ќе комуницираме со нив за сите релации и други прашања за кои разумно може да се смета дека се поврзани со нашата независност и, каде што е применливо, за соодветни заштитни мерки.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 6

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787-20)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

8. Недостатоци во внатрешната контрола

8.1.1. Со Упатството за начинот на спроведување на склучување договори и спроведување на наплатата на приходите во Министерството и Армијата⁶, утврдени се активностите, одговорните организациски облици и роковите за доставување на фактурите по основ на склучени договори за користење на просториите во објектот Дом на Армијата Скопје, како и начинот на контрола и сметководствено евидентирање.

Со увид во целосната документацијата по основ на користење на просториите во објектот Дом на Армијата Скопје, утврдивме дека лицата одговорни за изработка на фактурите не преземаат мерки за нивна навремена достава за сметководствена евиденција, и тоа во рок од два дена од денот на нивната изработка, уредено со наведеното упатство. Поради ваквиот начин на доставување на фактурите, истите се евидентираат со задоцнување и до месец дена, ex-ante контрола се врши откако настаните ќе бидат реализирани и паричните средства уплатени. Наведената состојба не е во согласност со член 21 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, каде е уреден начинот на вршење на ex-ante и ex-post контролата, што создава ризик од навремено искажување на побарувањата во сметководствената евиденција.

Препорака:

Одговорните лица во Министерството да преземат активности за навремена достава на фактурите по основ на користење на просториите на Министерството и Армијата за нивно сметководствено евидентирање.

8.1.2. За потребите на угостителските објекти во Министерството, во период од 2017 до 2022 година, донесени се голем број на решенија со кои се определуваат продажните цени на трговските, прехранбени и други стоки и пијалаци во објектите од отворен тип, решенија за продажните цени во објектите од затворен тип како и решенија кои се однесуваат за двата типа објекти, а има и такви кои се однесуваат за конкретни објекти.

Со увид во наведените решенија констатирано се следните состојби:

- новите решенија не содржат податок за основниот број на решението од кое потекнуваат, ниту податоци кое решение престанува да важи, со што е отежнато хронолошко следење на нивното донесување и измени и
- присутна е појавата да за ист вид на стока или пијалак е пропишана различна продажна цена во повеќе решенија.

⁶ број 02-1138/1 од 12.02.2016 година

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 7

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787-20)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Утврдените состојби ја отежнуваат контролата на сметководствената документација поврзана со евиденцијата на стоките (испратници, повратници, преносници, извештаи за промена на цени и слично), на начин уреден со член 21 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, што создава ризик од грешки во остварувањето на приходите од угостителски услуги.

Препорака:

Одговорните лица во Министерството да преземат мерки и активности за:

- новите решенија за трговските, прехранбени и други стоки и пијалаци да содржат податок за основниот број на решението од кое потекнуваат и кое решение престанува да важи со донесување на ново решение и
- тековно ажурирање на цените и нивно усогласување за ист вид на стоки или пијалаци.

9. Одговор на ревидираниот субјект

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на Министерството за одбрана одржан на ден 07.09.2023 година, за кои дадоа свои коментари и објаснување.

Од страна на одговорното лице на Министерството за одбрана не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 11-201/11 од 06.10.2023 година.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор

8

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787-20)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Министерство за одбрана			
Сметка за буџет од самофинансирачки активности (787-20)			
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2022 година			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2022	2021
Приходи	3.1		
Неданочни приходи	3.1.1	11.789	6.387
Трансфери и донации	3.1.2	14.005	12.856
Вкупно приходи		25.794	19.243
Расходи			
Тековни расходи	3.2		
Стоки и услуги	3.2.1	10.612	5.177
Вкупно тековни расходи		10.612	5.177
Капитални расходи	3.3		
Капитални расходи	3.3.1	97	61
Вкупно капитални расходи		97	61
Вкупно расходи		10.709	5.238
Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочување		15.085	14.005
Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходи - добивка пред оданочување		108	115
Нето вишок на приходи - добивка по оданочување		14.977	13.890

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 9

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787-20)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Министерство за одбрана			
Сметка за буџет од самофинансирачки активности (787-20)			
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2022	2021
Актива			
Тековни средства 4.1			
Парични средства	4.1.1	15.085	14.016
Побарувања	4.1.2	1.708	1.182
Краткорочни финансиски побарувања	4.1.3	56	0
Активни временски разграничувања	4.1.4	3.644	2.508
Залихи	4.1.5	9.476	8.440
Вкупно тековни средства		29.969	26.150
Вкупна актива		29.969	26.150
Пасива			
Тековни обврски 4.2			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.2.1	2.792	1.667
Краткорочни финансиски обврски	4.2.2	22	10
Пасивни временски разграничувања	4.2.3	17.679	16.033
Вкупно тековни обврски		20.493	17.710
Извори на средства 4.3			
Извори на капитални средства	4.3.1	9.476	8.440
Вкупно извори на деловни средства		9.476	8.440
Вкупна пасива		29.969	26.150

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 10

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787-20)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Министерство за одбрана			
Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787-20)			
ПРЕГЛЕД			
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2022 ГОДИНА			
			во 000 денари
О П И С	Државен јавен капитал	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност)	Вкупно
Состојба 01.01.2022 година	-	8.440	8.440
Зголемување по основ на:	-	18.387	18.387
Набавки	-	18.387	18.387
Инвестиции во тек-градежни објекти опрема и др.	-		-
Ревалоризација на капитални	-		-
Намалување по основ на:	-	17.351	17.351
Отпис на капитални средства			-
Ревалоризација на отпишани капитални средства			-
Амортизација	-		-
Потрошок		17.351	17.351
Состојба 31.12.2022 година	-	9.476	9.476

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор

11